



## Аконтативна даночна пријава

- за остварени други приходи -

## Објаснување

Врз основа на членот 71 од Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на РМ" бр. 80/93 ...160/07), **Аконтативната даночна пријава за остварени други приходи** ја поднесува физичко лице кое во текот на годината ќе оствари други приходи кои согласно членот 55-а не се сметаат за приходи на физичките лица од член 3 точки 1) до 8) на овој закон, не се изземени од оданочување со одредбите од член 6 на овој закон и не се оданочени под друг основ, како и за приходите остварени со стекнување на хартии од вредност и учество во капиталот без надоместок.

**Аконтативната даночна пријава** се поднесува во рок од 15 дена од денот на започнувањето на остварување на другите приходи, до Управата за јавни приходи на чија територија обврзникот ги остварува приходите.

Врз основа на член 144 став 1 точка 8 од Законот за персоналниот данок на доход, на обврзникот на данокот за сторен прекршок ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност ако не поднесе **Аконтативна даночна пријава** во пропишаниот рок..

Пред да ја пополните **Аконтативната даночна пријава**, прочитајте го Упатството за пополнување, кое е нејзин составен дел.

## Општи правила за пополнување

При пополнување на Пријавата следете ги следните општи правила:

- Во рубриците со полиња ☐ се означува само едно од полињата со ☒, освен ако не е поинаку нагласено.  
пр. ☒ закуп или ☐ физичко лице ☒ домашно лице  
☐ подзакуп ☒ правно лице ☐ странско лице
- Во рубриците со поле  се впишуваат броеви, по еден во секое поле одвоено со непрекинута линија.  
пр.
- 2а. Во рубриците со поле  се впишува датум во облик ДД (ден) ММ (месец) ГГГГ (година).  
пр. За датум 4-ти август 1999 година, рубриката се пополнува вака:
3. Во рубриците со поле  се впишува слободен текст, со кирилично писмо, читливо, со печатни букви и/или бројки.  
Пр.
4. Пишувајте само во белите полиња. Осенчените полиња се користат за службени податоци.

Не пополнувајте  
во оваа рубрика!

## 1 Податоци за обврзникот

- 1.1 Единствен даночен број (ЕМБГ)   
или  
Број на пасош, датум и земја на издавање
- 1.2 Име и презиме
- 1.3 Адресни податоци

## 2 Податоци за приходот

- 2.1 Вид на приход
- 2.2 Приходот се остварува: ☐ еднократно, на ден:   
☐ повеќекратно, почнувајќи од:
- 2.3 Остварен бруто приход  денари

## Забелешка

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## Упатство за пополнување

## 1 Податоци за обврзникот

## 1.1 Единствен даночен број (ЕМБГ) или Број на пасош, датум и земја на издавање

Впишете го Единствениот матичен број на граѓанинот на обврзникот - лицето кое започнува да остварува приходи од самостојна дејност. Ако лицето не е жител на Република Македонија и нема ЕМБГ, впишете го бројот на пасошот, датумот на издавање и државата.

пр. 2904564550201

пр. 554009, 17.08.1949, СРЈ

## 1.2 Име и презиме

Впишете го името и презимето на обврзникот.

пр. Стојан Митревски

## 1.3 Адресни податоци

Наведете ја полната адреса (улица, број, поштенски број и населено место) на која Управата за јавни приходи ќе Ви доставува писма, известувања и решенија. Броевите на телефонот/телефаксот впишете ги заедно со карактеристичниот број на градот.

пр. Антон Панов бр. 13  
с. Арачиново,  
91103 Скопје  
091/ 713-753

## 2 Податоци за други приходи

Впишете податоци за сите остварени приходи согласно членот 55-а од Законот за кои не е пресметан данок по одбивка и сите остварени приходи за кои согласно одредбите од Законот не е пропишана посебна аконтативна пријава.

## 2.1 Вид на приход

Набројте ги видовите остварени приходи.

пр. спонзорство, берење печурки

## 2.2 Приходот се остварува

Означете дали приходот се остварува еднократно или во текот на подолг период, и за приходите кои се остварени еднократно впишете го датумот на остварување на приходот, а за приходите кои се остваруваат континуирано или повеќе пати во годината, впишете го датумот на почетокот на нивното остварување.

пр. ☒ еднократно, на ден:  
17.05.2001 година

## 2.3 Вид на приход

Впишете го бруто остварениот годишен приход, во денари.

пр. 750.000 денари

## Забелешка

Доколку е потребно, во оваа рубрика впишете дополнителни појаснувања за одговорите кои се однесуваат на претходните рубрики.

## Поднесено

Во оваа рубрика впишете ги местото и датумот на пополнување на Пријавата. Исто така, задолжително потпишете ја Пријавата со што ја потврдувате точноста и комплетноста на наведените податоци.

## Поднесено

Vo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

na den

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | m | m | g | g | g | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Potpis na obvrznikot

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Zadol`itelno  
potpi{ete ja  
Prijavata!

## Податоци за приемот и обработката

Примено на ден

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | m | m | g | g | g | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

под број

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

m.p.

Забелешка

|  |
|--|
|  |
|  |

Потпис на овластеното лице

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Обработено на ден

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | m | m | g | g | g | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Потпис на обработувачот

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Popolnuva  
Upravata za  
javni prihodi